

ОПШТИНА ОХРИД



Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа „(Сл.весник на РМ“ бр.5/02), Градоначалникот на општина Охрид го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК

за доделување стипендии на талентирани ученици од прва година, запишани во средните училишта во Општина Охрид за учебната 2021/2022 година

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат условите, критериумите и постапката за доделување стипендии на талентирани ученици од прва година, запишани во средните училишта во Општина Охрид за учебната 2021/2022 година

Општи одредби

Член 2

Општина Охрид за учебната 2021/2022 година ќе додели стипендии на талентирани ученици од прва година запишани во средните училишта во Општина Охрид, кои степенот на талентираност го постигнале додека биле ученици во основното образование.

Оваа мерка општина Охрид ја воведува со цел да ги поттикне учениците кои учат во завршната година на основното образование да учествуваат на натпревари од областа на науката и да постигнуваат врни резултати.

Висината на стипендијата ќе изнесува 1500,00 денари месечно за 9 (девет) месеци во текот на учебната 2021/2022 година.

Стипендиите се неповратни.

Член 3

Право на стипендија за талентирани ученици од прва година имаат кандидатите кои учат во средните училишта во општина Охрид или се ученици, жители на општина Охрид кои учат во друга општина во јавно средно училиште кое не е застапено во општина Охрид а ги исполнуваат следниве услови:

1. да се жители на општина Охрид;
2. да се редовни ученици (од I година);

3. да освоиле награди за поединечно освоено I, II или III место на државен или меѓународен натпревар во областа на науката за учебната 2020/2021 година;
- 4.. да не се корисници на стипендија или кредит од други институции или фирми.

За доделување на стипендиите се утврдуваат следните општи критериуми:

1. **Талентираност на ученикот** доколку има освоено I, II или III место во поединечна конкуренција на меѓународен или државен натпревар во областа на науката во учебната 2020/2021 година.

По овој основ може да се добијат: за освоена прва награда на државно и меѓународно ниво 40 бода, за освоена втора награда 30 бода, а за трета награда 20 бода.

Начин на пријавување

Член 4

Учениците кои се пријавуваат на конкурсот, треба да го пополнат потребниот образец за пријава поставен на интернет страната www.ohrid.gov.mk или да го подигнат во пријавницата на Општина Охрид. Со пријавата, за добивање на стипендија за талентирани ученици потребно е да се достават следните документи:

- Извод на родени на ученикот (копија);
- Копија од трансакциска сметка на ученикот (доколку има) или на еден од родителите;
- Потврда дека е редовен ученик во учебната 2021/2022 година (оригинал);
- Копии од дипломи за освоени награди, признанија во изминатата 2020/2021 година;
- Изјава потпишана од родител/старател дека доставените документи се вистинити и дека ученикот не е корисник на друга стипендија или кредит од друга институција или фирма;
- Изјава потпишана од родител-старател за обработка на личните податоци на кандидатот.

Изјавите се објавени на интернет страната www.ohrid.gov.mk или можат да се подигнат во пријавницата на Општина Охрид.

Постапка за доделување на стипендии

Член 5

Стипендии се доделуваат врз основа на распишан Конкурс.

Конкурсот го распишува Градоначалникот на општина Охрид.

Конкурсот се објавува на огласна табла во општината и на ВЕБ страната на општината.

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавување.

Член 6

Пријавите со потребните документи учениците треба да ги достават по пошта, во затворен коверт на адреса: **Општина Охрид ул. „Димитар Влахов“ бр.57 – Охрид со назнака „За Комисија за спроведување на Конкурсот за доделување стипендии на ученици од средните општински училишта“** или лично во Архивата на општина Охрид.

Член 7

Доставените пријави по Конкурсот за доделување на стипендии, ги разгледува истата стручна Комисија која е формирана од Градоначалникот на општина Охрид во состав од 5 (пет) члена од кои: 4 (четири) члена од редот на вработените во Општината и 1 (еден) член од Советот на општина Охрид.

Еден од членовите на стручната комисија се именува за претседател.

Мандатот на членовите на Комисијата е 1 (една) година со можност за повторно именување.

Член 8

Комисијата за доделување на стипендии работи во полн состав.

Комисијата за доделување на стипендии некомплетните и ненавремено доставени пријави не ги разгледува.

Комисијата за својата работа води записник.

Комисијата од пристигнатите пријави утврдува ранг листа и му ја доставува на Градоначалникот на разгледување и одлучување.

Градоначалникот врз основа на доставената ранг листа, донесува решение за доделување на стипендии на ученици од средните училишта од општина Охрид.

Ранг листата со избраните кандидати ќе биде објавена на интернет страницата www.ohrid.gov.mk

Против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето за извршениот избор.

Приговор се поднесува до Градоначалникот на општина Охрид.

Член 9

Со секој ученик на кој му е доделена стипендија ќе биде склучен посебен Договор во кој подетално ќе се уредат начинот и условите за користење на стипендијата.

Член 10

На ученикот кој ќе даде лажни податоци поврзани со остварувањето на правото на стипендија, ќе му биде раскинат Договорот за користење на стипендијата, а исплатените средства е должен да ги врати на Општината.

На ученикот ќе му биде раскинат Договорот за користење на стипендија и во случаи на недолично однесување во средината (противзаконски дејствија и нарушување на јавниот ред и мир).

Член 11

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето.